

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 март 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Владимир Петличковски од Битола УП2 09-18/22 од 16 февруари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-7 од 17 јануари 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-7 од 17 јануари 2022 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Владимир Петличковски од Битола до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-18/22 од 16 февруари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-7 од 17 јануари 2022 година на КЕЦ Битола, за приклучок на пумпа за наводнување.

Жалителот потенцира дека веќе има приклучок на парцелата.

Според Електродистрибуција, објектот на барателот е на 220 метри од нисконапонска мрежа и 986 метри од трафостаница Трново, а е надвор од ДУП. Кабелот во близина е приватна сопственост, со параметри $dU = 17,9\%$. а $Sk3 = 191kVA$. На имотниот лист се наведени двајца сосопственици, а нема потенцијални баратели на приклучок во околината.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 23 февруари 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-18/22 од 16 февруари 2022 година со прилог:
 - Приговор
 - РОБСП 11-7 од 17 јануари 2022 година на КЕЦ Битола
 - Решение за запишување на земјоделско стопанство
 - GIS скица
 - Имотен лист бр. 496 за КП бр. 97, КО Трново-вонград
 - БСП-1 образец од 10 јануари 2022 година
2. Дополнителни докази од 18 февруари 2022 година со прилог:
 - Податоци за падот на напонот во мрежата
 - Податоци за оптоварување на трафостаница
 - Информација за потенцијални баратели во околината

- Имотен лист бр. 18 за КП бр. 1091, 1092, 1093 и 1483, КО Долно Српци.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за одбивање на барање на согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–18/22
3 март 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски